

Правила за РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР по природни науки и биологија  
23. март 2019 година

1. Пристигнување на учениците во училиштето домаќин околу 9<sup>30</sup> часот.
2. Да се внимава тестаторите да НЕ СЕ НАСТАВНИЦИ КОИ ПРЕДАВААТ БИОЛОГИЈА.
3. Мобилните телефони да бидат исклучени и НЕДОСТАПНИ (не само звук).
4. Натпреварот започнува точно во 10<sup>00</sup> часот (учениците претходно треба да бидат распоредени во училници, и тоа со мешан распоред од повеќе категории, односно да не седат еден до друг или еден позади друг ученици од иста категорија). Треба да се води сметка за растојанието помеѓу учениците.
5. Учениците треба да имаат со себе само пенкало, молив и калкулатор (да немаат во близина телефони).
6. Членовите на општинската комисија ги делат тестовите со захефтани коверти по соодветните категории (IV, V и VI, VII, VIII и IX одд.). Во ковертите има ливче на кое се пополнуваат следниве податоци – име и презиме, училиште, општина и ментор), а потоа учениците ги затвораат ковертите.
7. Решавање на тестот е во времетраење од 90 минути.
8. По завршување на предвиденото време (11<sup>30</sup> часот) се собираат тестовите по одделни категории – одделенија.
9. Тестовите се собираат по одделенија и се пакуваат во посебни папки обележани со соодветната категорија (на ист начин како што ќе бидат доставени). Папките треба да се сместат во коверт/и и затворен/и се доставуваат до делегатот од МБД присутен на натпреварот.

Тестовите ги прегледуваат Комисиите за натпревари по природни науки и Комисиите за натпревари по биологија за основно образование при МБД.

10. По прегледување на тестовите и внесување на резултатите (за секое прашање поодделно), прелиминарните резултати се истакнуваат на интернет-страницата на МБД (<https://biologija.yolasite.com>).
11. По истакнувањето на прелиминарните резултати, менторот во име на учесникот може да достави писмен приговор по однос на прелиминарните резултати до соодветната комисија. Откако ќе се објават резултатите, во рок од 24 часа се поднесуваат евентуални приговори.
12. За доставување на приговорот треба да се користи формуларот кој ќе биде доставен заедно со тестовите и клучевите на интернет-страницата. Одлуката по приговорот е конечна.
13. По разгледување и одговарање на приговорите се објавуваат конечните листи.
14. Комисијата прави записник и извештај со конечните резултати.
15. По објавување на конечните листи по региони, се објавува и кои ученици ќе се пласираат на државен натпревар. Листата ќе биде објавена на интернет-страницата на МБД и истата ќе биде доставена до Министерство за образование и наука.

**Список на материјали кои се доставуваат до општинската комисија:**

- Тестови за сите категории (бројот на тестовите е според објавениот список на учесници на регионалните натпревари),
- Папки за пакување на пополнети тестови по категории,
- Ужинки за ученици, ментори, тестатори и други организатори во училиштата-домаќини.

**Список на материјали кои се предаваат на делегатот од МБД:**

- Коверт/и со пополнети тестови од шесте категории (IV, V и VI, VII, VIII и IX одд.),

**Напомена:** Претседателите на регионалните комисии доставуваат во електронска форма доставуваат:

1. Записник од регионалните натпревари по биологија и
2. Списокот на лица ангажирани во спроведувањето на натпреварите (претседатели на комисии, членови на комисии, тестатори и други ангажирани лица во спроведувањето на натпреварите) во excel документ.

Комисија за натпревари во  
основно образование  
Македонско биолошко друштво